



До: _____

Предмет: Барање номинација на член во работна група за имплементација на Акцискиот план за отворено владино партнерство

22 - 2754 / 4
Архивски бр. _____
Дата: 12 09 2014
Република Македонија
Министерство за информатичко општество и администрација

Почитувани,

Владата на Република Македонија се приклучи кон глобалната иницијатива за Отворено владино партнерство во ноември 2011 година. Предуслов за учество беше секоја држава-членка да изработи Акциски план за исполнување на столбовите до Декларацијата за отворено владино партнерство. Првиот акциски план Владата на РМ го донесе во мај 2012 година и истиот беше објавен на официјалната веб страна на меѓународната иницијатива opengovpartnership.org.

По имплементацијата, од земјите членки беше побарано да изготват втор Акциски план во соработка со граѓанските асоцијации како основа на отворената влада. Министерството за информатичко општество и администрација во широк консултативен процес со сите релевантни државни органи, преку 40 граѓански асоцијации и претставништва на меѓународните организации и амбасади во РМ го изготви вториот Акциски план за отворено владино партнерство за 2014-2016 година. Владата на Република Македонија истиот го усвои на 20.05.2014 година, достапен на <http://e-demokratija.mk/dokumenti;jsessionid=75E8427F4C6D1455288EBD8C85E25500> и на <http://www.opengovpartnership.org/country/macedonia/action-plan>.

Имајќи го предвид Вашето активно учество и покажан интерес во насока на имплементација на истиот, Ве известуваме дека ќе биде формирана работна група, во која ќе биде од особено значење доколку номинирате свој

ул. "Мито Хаџи-Василев Јасмин"
бр.50
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3200 870
Факс. (02) 3221 883
Е-пошта:
contact_mis@mis.gov.mk
Сајт: www.mio.gov.mk



претставник, соодветно на работните групи согласно
Нацрт - решението кое Ви го доставуваме во прилог.

Вашите номинации ги очекуваме до 19.09.2014
година со контакт детали (маил, телефон) за
претставникот кој го номинирате.

Со почит,

Архивски бр. 14/2-2840/2
Дата:
Република Македонија
Министерство за
информатичко општество
и администрација

ул."Мито Хаџи-Василев Јасмин"
бр.50
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3200 870
Факс. (02) 3221 883
Е-пошта:
contact_mis@mis.gov.mk
Сајт: www.mio.gov.mk

МИНИСТЕР



М-р Иво Ивановски

- Доставено до сите чинители како во Нацрт- решението

Подготвил: д-р Ирена Бојациевска
Одобрил: Државен секретар м-р Јахи Јахија





Република Македонија
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- Министерство за информатичко општество и
администрација -

Врз основа на заклучок по точка 45 од двесте и шестата седница на Владата на Република Македонија одржана на 20.05.2014 година, министерот за информатичко општество и администрација, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

За формирање работна група со сите чинители за имплементирање на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 година

Член 1

Се образува работна група за приоритетот 1. Партиципативно креирање на политики во следниот состав:

- Гордана Гапик Димитровска, Министерство за информатичко општество и администрација – координатор
- Весна Василева, Генерален Секретаријат на Влада, заменик координатор

Членови:

- _____, Македонски центар за меѓународна соработка
 - _____, Центар за истражување и креирање политики
 - _____, Центар за управување со промени
 - _____, ЕКО-СВЕСТ
 - _____, Институт за развој на заедницата
 - _____, Институт за истражување и европски студии
 - _____, Биосфера – Битола
 - _____, Бујрум – Тетово
 - _____, Центар за рурален развој – Куманово
 - _____, Центар за европски развој и интеграција – Битола
 - _____, Институт за економски стратегии и меѓународни односи
- Охрид, Скопје

Член 2

Се образува работна група за приоритетот 2. Отворени податоци во следниот состав:

- Ирена Бојациевска, Министерство за информатичко општество и администрација – координатор
 - Владимир Радосављевиќ, Министерство за информатичко општество и администрација – заменик координатор
- Членови:
- Надица Јосифовски, Министерство за информатичко општество и администрација
 - Филип Маневски, Министерство за информатичко општество и администрација
 - Елена Манчева, Министерство за информатичко општество и администрација
 - Димче Гроздановски, Министерство за образование и наука
 - Мирјана Станковиќ, Министерство за образование и наука
 - Димче Гаштарски, Министерство за внатрешни работи
 - Билјана Ристевска Карајовановиќ, Државен завод за статистика
 - Горан Киранциски, Државен завод за статистика

Член 3

Се образува работна група за приоритетот 3. Слобода на информации во следниот состав:

- _____, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, координатор
 - _____, Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, заменик координатор
- Членови:
- Убавка Матевска Скаловска, Министерство за правда
 - Моника Муча, Министерство за правда
 - _____, Министерство за финансии
 - _____, Центар за граѓански комуникации
 - _____, Фондација отворено општество - Македонија
 - _____, Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ (ЕСЕ)
 - _____, Хелсиншки комитет за човекови права на РМ

Член 4

Се образува работна група за приоритетот 4. Спречување на корупцијата и промовирање на принципите на добро управување во следниот состав:

- _____, Државна комисија за спречување на корупцијата, координатор
- _____, Државна комисија за спречување на корупцијата, заменик координатор
- _____, Министерство за правда
- _____, Центар за истражување и креирање политики
- _____, Здружени на граѓани за локален и рурален развој - Тетово
- _____, Бујрум – Тетово
- _____, Зелена сила

- _____, Центар за европски развој и интеграција – Битола
- _____, Локална развојна агенција - Струга,
- _____, Едукативно-хуманитарна организација - Штип,
- _____, Македонски центар за меѓународна соработка,
- _____, Коалиција - Сите за правично судење,
- _____, Транспарентност Македонија,
- _____, Институт за економски стратегии и меѓународни односи
Охрид, Скопје,
- _____, Институт за демократија – Социетас Цивилис
- _____, UNDP,
- _____, ОБСЕ

Член 5

Се образува работна група за приоритетот 5. Ефикасно управување со јавните ресурси (фискална транспарентност) во следниот состав:

- Љубица Јовческа, Министерство за финансии, координатор
- Анка Георгиевска, Министерство за здравство, заменик координатор

Членови:

- Александар Георгиевски, Секретаријат за европски прашања
- Џељадин Љокмани, Секретаријат за европски прашања
- Мирче Миркоски, Министерство за финансии - Биро за јавни набавки
- Горан Богдановски, Министерство за финансии - Биро за јавни набавки
- Елена Клисаровска, Агенција за странски инвестиции
- Маја Костова, Агенција за странски инвестиции
- _____, Центар за граѓански комуникации
- _____, Центар за истражување и креирање политики

Член 6

Се образува работна група за приоритетот 6. Отвореност на локално ниво во следниот состав:

- Ели Чакар, Министерство за локална самоуправа, координатор
- Лиридон Селмани, Министерство за локална самоуправа, заменик координатор

Членови:

- _____, Комисија за слободен пристап до информации од јавен карактер
- _____, Дирекција за заштита на лични податоци,
- Медина Хоца, Министерство за информатичко општество и администрација,
- _____ Заедница на единиците на локалната самоуправа на Република Македонија – ЗЕЛС,
- _____, УНДП
- _____, Центар за граѓански комуникации
- _____, Центар за истражување и креирање на политики,

- _____ Здружение за развој на ромската заедница во Република Македонија (СУМНАЛ),
- _____ Центар за европски развој и интеграција - Битола ,
- _____ Едукативно-хуманитарна организација- Штип,
- _____ Грин Пауер-Велес,
- _____ Институт за економски стратегии и меѓународни односи Охрид, Скопје,
- _____ Македонски центар за меѓународна соработка КСР – Единица за координација на Форумите

Член 7

Се образува работна група за приоритетот 7. Подобрени услуги и заштита на потрошувачи и граѓани корисници на услуги и права во следниот состав:

- _____, Совет за заштита на потрошувачи на Владата на РМ, координатор
- _____, Организација на потрошувачите на Македонија, заменик координатор

Членови:

- _____, Министерство за образование и наука
- _____, Министерство за животна средина и просторно планирање
- _____, Министерството за економија,
- _____, Министерството за труд и социјална политика.
- Розалинда Стојова, Министерство за информатичко општество и администрација
- _____, Полио плус – Движење против хендикеп
- _____, Здружение на граѓани Интернет Хотлајн Провајдер Македонија
- _____, Организација на жени на Општина Свети Николе
- _____, Друштво на екологисти на Македонија - ЕД Треска

Член 8

За потребите на работната група за одредени специфични прашања координаторот на секоја работна група може да вклучи и други претставници на органите на државната управа, како и на други стручни лица надвор од државната управа.

Органите и институциите од ставот (1) од овој член мораат да се вклучат во работата на работната група.

Член 9

Работната група образувана за поединечен приоритет како во членовите 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 изготвува квартален извештај за имплементирање на мерките од односниот приоритет во Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 година и ги доставува до Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 10

Министерството за информатичко општество и администрација од извештаите од член 9 изготвува квартален извештај за имплементација на Акцискиот план за Отворено владино партнерство 2014-2016 година и истиот до доставува до Владата на Република Македонија и го објавува на порталот е-демократија www.e-demokratija.mk.

Член 11

Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Министер

м-р Иво Ивановски

Доставено до:

- Именуваните
- Одделение за управување со човечки ресурси
- Архива

